

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Уредување на јавни урбани површини			
2.	Код	2FP263012			
3.	Студиска програма	Архитектура и дизајн			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	2012-2013 / втор	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Доц. д-р. Васка Сандева			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршени додипломски студии			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основните потребните знаења кои современото планско изградување на населените места ги поставува пред проектирањето и распоредувањето на зелените површини во едно населено место.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед. Функции на зелените површини. Поделба на зелените површини. Начинот на формирање на зелените површини. Последователно во наставната програма се опфатени: · Јавните зелени површини, кои вклучуваат паркови, градини, скверове и улично уредување во населено место; Подигање и нега на јавни зелени површини. Избор на видови. Проблемите кој се појавуваат при уредувањето на јавните урбани површини.				
12.	Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на семинарска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	60			
14.	Распределба на расположивото време	20+20+10+5+5			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава		20 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа		20 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи		10 часови
		16.2.	Самостојни задачи		5 часови
		16.3.	Домашно учење		5 часови
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		30 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		50 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	Г. Цолова	Ландшафтна архитектура	Софија	
	2.	Т.Бунушевац	Гајење зелених површина	Београд	
	3.	Н. Антанасиевиќ	Подизање и неговање зелених површина	Београд	
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.		Encyklopedia of Gardening The Royal Horticultural Society	London	
	2.	Д. Батковски	Одгледување и одржување на зелени површини	Скопје	2003
	3.	Л. Бујковиќ	Пејзажна архитектура	Београд	1995